



**БАРАЊЕ
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА НОВОРОДЕНО И
ПОСВОЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2023 ГОДИНА**

Врз основа на одредбите од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детската, социјална и здравствена заштита за 2023 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 25/2022), поднесувам барање за доделување еднократна парична помош за новороденче родено во 2023 година на подрачјето на општина Карпош.

1. Име и презиме на родителите /старателите/

2. Сродство со новороденчето/посвоеното дете

3. Пол на новороденчето/ посвоеното дете

4. Датум и место на раѓање на новороденчето/ посвоеното дете:

5. а) првородено б) второродено в) третородено г) друго
6. Адреса на живеалиште

Населено
место _____
7. Контакт телефон _____

Во прилог на барањето ја доставувам следната документација:

1. Извод од матичната книга на родените /за новороденчето/ посвоеното дете (фотокопија)
2. Фотокопија од важечки лични карти (личните карти на родителите да бидат со адреса во Општина Карпош)
3. Фотокопија од трансакциска сметка.
4. Решение од ЦСР дека се корисници на социјална парична помош или потврда од Агенцијата за вработување дека еден од родителите е невработен или друг документ со кој ќе се потврди дека родителот/родителите се невработени.
5. Потврда за личните приходи



Под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека горенаведените податоци се вистинити, а за секоја евентуална измена ќе ја известам Општината.

Се согласувам кон целокупната документација да биде приложена и фотокопија од мојот документ за лична идентификација, при што податоците од истиот ќе се користат исклучиво за реализирање на предметното барање.

(датум)
Скопје

Барател

(потпис)